



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за труд и социјална политика

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Број 04- 8373/1
13.10. 2014 година
Скопје

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија” број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Министерот за труд и социјална политика на ден 13.10.2014 година донесе

ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во
Министерството за труд и социјална политика

Член 1

Во Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика број број 04-8093/2 од 12.12.2012, 04-2052/1 од 19.03.2013, 04-3344/1 од 23.05.2013, 04-3928/1 од 14.06.2013, 04-6933/1 од 23.09.2013, 04-103934/4 од 17.12.2013, 04-11249/1 од 30.12.2013, 04-4013/2 од 22.05.2014, 04-5135/1 од 26.06.2014 и 04-5778/2 од 17.07.2014, во дел II, член 7, точка 1, Одделение за внатрешна ревизија во работното место со реден број “17. Раководител на Одделение за внатрешна ревизија” во делот Други професионални квалификации, способности и вештини, вклучувајќи и лични квалитети се додава нова алинеа 3 која гласи “Да поминал обука и положил испит за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор според Програма за полагање на испит за овластен внатрешен ревизор или да поседува меѓународно признат ревизорски сертификат “.

Член 2

Во дел II, член 7, точка 7, подточка 7.4 Одделение за меѓународна соработка во работното место со реден број “160. Раководител на Одделение за меѓународна соработка” во делот Вид на образование зборовите “Правни студии, Економски или Филозофски факултет “ се заменуваат со зборовите “Општествени или Хуманистички науки “.

Член 3

Во дел II, член 7, точка 12, подточка 12.1 Одделение за социјално семејна и правна заштита на децата и семејството во работното место со реден број “246. Административно -Логистичка поддршка на оперативни активности за заштита на децата и семејството” во делот Звање, по зборовите “Самостоен референт“ се додава бројот и зборот “(2 извршители)“.

Член 4

Во дел II, член 7, точка 12, подточка 12.8. одделение за евидентирање на корисници на права и услуги од социјална заштита и соработка со други даватели на социјални услуги, во работното место со реден број “294. Административно- логистичка и координативна поддршка во воспоставување соработка со хуманитарни организации ” во делот Звање бројот “6“ се заменува со бројот “10“.

Член 5

Согласно извршените изменувања и дополнувања во интегралниот текст во Правилникот се вршат изменувања и дополнувања и во табеларниот преглед на работните места како составен дел на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика

Член 6

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува и ќе се објавуви на огласната табла и на интернет страницата на Министерството за труд и социјална политика по добивањето писмена согласност од Агенцијата за администрација.

Број 04-8373/1

13. 10. 2014 година

С к о п ј е

МИНИСТЕР,

Диме Спасов